



# П О В И К

## III. МЕЃУНАРОДЕН САМИТ

### НА НАСТАВНИЦИ - ПРЕДВОДНИЦИ

*Тема:*

**[Образование за човештвото - Education for Humanity]**





**5 - 7 јули 2019 – Софија, Бугарија**

Трајната благосостојба, мирот и соработката во Турција и во соседните земји ќе се заснови на активностите во образованието и на водството на просветителите. Меѓународниот Самит на Наставници – Предводници, тргнувајќи од оваа мисла одлучи овојгодишната тема на самитот кој се организира на секои две години да биде : **„Образование за човештвото“**.

Во соседскиот регион на Турција и низ светот со секој минат ден расте незадоволството на луѓето, како и конфликтите и војните. Сиве овие случувања создаваат голема грижа за иднината на човештвото. За ширењето на благосостојбата, мирот и соработката несомнено дека е потребно формирање на заеднички јазик и дискурс од наша страна. Свесни сме дека овој соединувачки јазик и дискурс се дел од нашата историја и нашите регионални искуства. Така да, намеруваме да го извадиме на виделина ова богатство, да го споредиме истото со модерните методи и така да допринесеме на нашата богата култура на соживот. Односно, со оваа средба намеруваме овие богатства кои ги поседуваме да ги искористиме за развивање на методи и техники директно наменети за училишта и училници, кои имаат за цел да допринесат на индивидот и општеството. Нашата цел е заедно со учениците и родителите да ја зајакнеме надежта за благосостојба, мир и достоинствен хуман живот на идните генерации во Турција, регионот и целиот свет.

Сите просветители кои сакаат да допринесат за подобра иднина на целиот свет ги покануваме да учествуваат на Самитот во Бугарија. Ако и вие сте за „Образование за човештвото“, го очекуваме вашиот придонес на самитот. Во таа насока, преку предлозите за извештаи за состојбата на наставата на земјата, усна презентација, атељеа и за преговори за работилница може да допринесете на Самитот и да ги споделите вашите знаења, вештини, мисли и искуства со нас.

#### ОБЛАСТИТЕ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

-  **Презентација на извештај за образовната состојба на земјата:** Предлог за извештај за вашата земја.
-  **Усна презентација:** Соодветен предлог за главната тема.
-  **Атеље:** Соодветен предлог за главната тема.
-  **Преговори за работилница:** Соодветен предлог за главната тема.



## ПРИМЕР - ПРЕДЛОЗИ

### Извештај за наставната состојба на земјата:

Ќе се презентираат извештаи кои ќе ја анализираат улогата на образованието во насока на заснивање на општествениот мир и благосостојба, при кои треба да се има предвид хуманата димензија на практиките во образованието во земјата.

### Предлози за презентација:

- 🌱 Просветителството во образованието на азиските мислители
- 🌱 Хомоцентризмот во класификацијата на науките
- 🌱 Хомоцентризмот во образовни програми
- 🌱 Феноменот на настава и миграција
- 🌱 Образованието и основните човекови права
- 🌱 Образованието и општествениот мир
- 🌱 Образованието и меѓународните динамики
- 🌱 Добриот пример и применувањата во образованието
- 🌱 Парадигматска трансформација и потрага во образованието
- 🌱 Улогата на НВО-та во придонесот на образованието кон општествениот мир
- 🌱 Примери на мултикултурно образование во разни земји
- 🌱 Позитивни образовни практики кои ја развиваат човековата волја
- 🌱 Образовни пристапи засновани на човековата слобода
- 🌱 Развој на образовни модели кои се во согласност со човековата природа
- 🌱 Училишен модел во рамки на автентични наставни пристапи
- 🌱 Повторно оснивање на училиштето во рамки на автентични наставни пристапи
- 🌱 Развојот на автентичните наставни програми
- 🌱 Подготвување на наставни кадри во рамки на автентични наставни пристапи
- 🌱 Глобализација и модерно училиште
- 🌱 Глобални медиуми, мир и образование
- 🌱 Критики на модерни образовни пристапи
- 🌱 Примери/практики во училишта и училници кои допринесуваат на општествениот мир
- 🌱 Општествениот мир и политиките за подготвување на наставни кадри
- 🌱 Општествените диверзитети и образованието
- 🌱 Наставниот пристап на Јесеви, Ибн Сина (Авицена) и Фараби

### Предлог теми за атељеа:

- 🌱 Наставни активности во училница кои ја акцентираат праведноста
- 🌱 Дизајнирање на мултикултурни канцеларии за наставници
- 🌱 Наставни активности во училница кои ја акцентираат толеранцијата
- 🌱 Наставни практики кои ја акцентираат слободата
- 🌱 Наставни практики за лица спокојни со себе и општеството
- 🌱 Наставни активности во училница кои ја акцентираат милоста
- 🌱 Наставни активности во училница кои ја акцентираат слободата
- 🌱 Наставни активности во училница кои ја акцентираат почитта
- 🌱 Наставни активности во училница кои го акцентираат општествениот мир

### Теми за преговори на работилници:

- 🌱 Можноста за повторно заснивање на мирот во општеството следејќи ги примерите на Ахилукот и Футувветот (еснафски структури од отоманскиот период)
- 🌱 Наставни пристапи во согласност со човековата природа
- 🌱 Дилемите на модерното училиште и алтернативните решениа



## РАМКА

- ✎ Работните јазици на самитот се турски и англиски.
- ✎ Самитот се состои од презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и работилници.
- ✎ Условот за прифаќање на апликацијата на учесниците е истите да учествуваат и на минимум уште една област (презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и работилници) и да биде прифатена и втората апликација.
- ✎ Апликациите ќе се вршат онлајн преку интернет.
- ✎ Прифатените презентации ќе бидат објавени во *Книгата на Самитот*.

## КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?

- ✎ Лицата од Турција или од земјите од регионот кои работеле или работат во некоја наставна институција и студентите на додипломски, пост дипломски или докторски студии.

## КАКО МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ?

- ✎ Подгответе предлози за презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и работилници и вашата кратка биографија.
- ✎ Аплицирајте до 03 Март 2019-та онлајн на следнава страница:  
<http://ilts.oncuegitimciler.org.tr>

## ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ

- ✎ За учесниците од Бугарија нема да се наплати учество, воедно ќе им бидат покриени и трошковите за јадење.
- ✎ За учесниците кои не се од Турција и Бугарија ќе бидат покриени трошковите за сместување, патување и јадење.
- ✎ За членовите на научниот, советодавниот и извршниот совет ќе бидат покриени трошковите за сместување и јадење.
- ✎ Лицата државјани на Турција ќе можат да учествуваат на **Програмата за социјални активности**.

## ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ

✎ Последен датум за предлози за презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и работилници:	<b>03 Март 2019</b>
✎ Објавување на прифатени апликации и агенда:	<b>31 Март 2019</b>
✎ Последен датум за испраќање на конечни текстови:	<b>12 Мај 2019</b>
✎ III. Меѓународен Самит на Наставници - Предводници:	<b>5 - 7 Јули 2019</b>